



ОГЛАС БР.09/2015 за продажба на движни и недвижни ствари

ДВИЖНИ СТВАРИ				
Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1	2	3	4	5
1	Дирекција за големи даночни обврзници бр.24-2339/1 Десетта електронска јавна аукција	ПМВ MERCEDES 300-D, VE-604-VF, 1993 година	144.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Богданци во дворот на работилницата спроти Управната зграда на Млаз АД Богданци, на 10.06.2015 г. од 12 до 12.30 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Билјана Богорујевска, тел.076/446-428
		ПМВ HYUNDAI ACCENT GLS, VE-486-UZ, 1996 година	24.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Богданци на плацот пред Хала Дубрава, на 10.06.2015 г. од 12.30 до 13.00 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Билјана Богорујевска, тел.076/446-428
2	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-5 Втора електронска јавна аукција	ТМВ СЛАБ СКАНИЈА, КУ-436-МЈ, 1977 година	280.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
3	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-5 Втора електронска јавна аукција	ТМВ МЕРЦЕДЕС 12-13, КУ-435-МЈ, 1978 година (не е во возна состојба)	180.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје, нас.Илинден ул.34, бр.9 (до автосервис САТРА), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
4	Регионална дирекција Штип бр.2423-15/846-3/2-1-3 Втора електронска јавна аукција	ПМВ Форд Мондео, ST-286-TK, 1995 година	25.000,00	
5	Регионална дирекција Штип бр.2423-15/846-3/2-1-3 Втора електронска јавна аукција	ПМВ Опел Вектра, ST-327-TI, 1993 година	25.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Берово на ул.Велко Влаховиќ бр.10, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
6	Регионална дирекција Штип бр.24-3849/5991-4 Втора електронска јавна аукција	Приколка УТВА, ST-423-TH, 1989 година	120.000,00	
7	Регионална дирекција Штип бр.24-1298/4-2/2 Втора електронска јавна аукција	ПМВ БМВ, КУ-750-СС, 1998 година	360.000,00	
8	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/132-03-2 Осма електронска јавна аукција	ТМВ ДФМ Отворено КУ-520-DC, 2009 година	140.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
9	Регионална дирекција Штип бр.24-5394/759-5 Четвртта електронска јавна аукција	ПМВ FIAT DOBLO KARGO, ST-922-KN, 2007 година	180.000,00	
10	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/62 Дваесет и прва електронска јавна аукција	ТМВ FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 година	55.350,00	
11	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/63 Дваесетта електронска јавна аукција	ПМВ FIAT STILO 1.9 JTD, SK-090-PP, 2004 година	92.250,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
12	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/66 Седма електронска јавна аукција	ПМВ FORD BNP, SK-357-UI, 1998 година	49.200,00	
13	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/67 Шестта електронска јавна аукција	ПМВ FIAT DOBLO CARGO, SK-155-RL, 2007 година	194.400,00	
14	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/68 Четврта електронска јавна аукција	ТМВ PEUGEOT BOXER, SK-566-KO, 2001 година	172.200,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
15	Регионална дирекција Битола бр.24-19/6-56/8 Осма електронска јавна аукција	ТМВ ФАП МИКСЕР, ОН-580-AV, 1984 година (хаварисано не е во возна состојба)	97.800,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид с.Лескоец, секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
16	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-096/9 Шестта електронска јавна аукција	ПМВ MITSUBISHI COLT CJO, ОН-720-IM, 1998 година	79.300,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
17	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-207/4 Втора електронска јавна аукција	ПМВ FIAT DUKATO 230 L, ОН-461-BR, 1997 година	9.120,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид ул. Железничка бр.103, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
18	Регионална дирекција Битола бр.22-16/6-84/5 Третта електронска јавна аукција	ПМВ ASTRA GL 1.6, ОН-049-BR, 1998 година	102.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид ул. Момчило Јорданоски бр.203, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Секулоска, тел.076/464-131
19	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/284-5 Дванаесетта електронска јавна аукција	Машини за шиене, пеглање, работни маси и др., количина 41	140.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
20	Регионална дирекција Штип бр.21/12 Деветта електронска јавна аукција	Сауни разни димензии, количина 3	18.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица ул. Широк Дол бр.10, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
21	Регионална дирекција Штип ст.бр.21/12 Шестнаесетта електронска јавна аукција	Сауни разни димензии, количина 9	110.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
22	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/284-5-1 Деветта електронска јавна аукција	Работни маси метал - иверица со инсталација, количина 5	25.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Св.Николе на ул.Маршал Тито бр.118, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
23	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/351-2-3 Петта електронска јавна аукција	Печка за пастрмајлии, количина 1	3.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
24	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/153-4 Деветта електронска јавна аукција	Машини кондурациски, количина 3	20.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Куманово ул.Бајрам Шабани бр.19, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632

25	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/309-05 Шестта електронска јавна аукција	Вибро преса ВПС 2000, со лента и 3 калапи за бехатон плочки	400.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Св Николе ул. Маршал Тито бр.118, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
26	Регионална дирекција Штип бр.2419-4165 439/4 Трета електронска јавна аукција	Печка за пица, плинска печка, маси, столица, шанк, кафе мат, машина за мелење кафе	180.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
27	Регионална дирекција Штип бр.2423-15/1528-5 Трета електронска јавна аукција	Машина за демонтажа на гуми (неисправна) Машина за балансирање на гуми (неисправна)	25.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
28	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/61 Педесет и петта електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Макошпед АД (складиште Мацари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова тел.076/464-679
29	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/64 Осма електронска јавна аукција	Украински ластичиња за коса ХЕЛОУ КИТИ, 8.000 парчиња	332.800,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино, Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
30	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/65 Седма електронска јавна аукција	Електронски пневматски чекан 1500Н 17.5J, МАКПА HR 5001 C, 2006 година	14.760,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Апарат за заварување ВСТУ 230, 0411106, Раде Кончар, 2004 година	49.200,00	
		Ваљак на бензиски мотор, BATH-ENGLAND, VIBROLL 28W MARK1 STOTHERT, 46298	24.600,00	
		Комбинирана глодалка шифра 2021, BL10001, 1001/4, 2003 година	73.800,00	
31	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06120-60684/8-7 Трета електронска јавна аукција	Машина за тоалет хартија и машина за салфети, количина 2	180.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип ул.Ристо Стојков бр.3, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
32	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-6 Втора електронска јавна аукција	Рамки за армирање столбови, количина 192	46.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино, Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алеско Личнов, тел.075/402-632
		Вибратор пневматик, количина 2	32.000,00	
		Мешалка за бетон, некомплетни, количина 2,	26.000,00	
		Дигалка со корпа количина 2		
		Железни потпирачи, количина 688	275.000,00	
		Скеле за фасада X, количина 92	37.000,00	
		Жабици за скеле, количина 142	11.000,00	
		Цевки разни димензии, количина 135	37.000,00	
		Скеле за фасада П, количина 85	34.000,00	
		Затегачи за скеле, количина 222	21.000,00	
Странични шипки за скеле, количина 156	19.000,00			
33	Регионална дирекција Битола бр.24-83/24-50/Д-3704/9 Десетта електронска јавна аукција	Калап за бризгање на пластика, производство на чашка од 100 мм, 2009 година (Производител Лоновски)	95.000,00	
		Транспортна трака за пренос на готови производи, 2008 година	31.000,00	
		Калап за дување на пластика за производство на пластичен цилиндар	43.000,00	
34	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-121/2 Слободна комерцијална продажба	ЖЕНСКИ КОСТУМИ, количина 2	/	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 16.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
		ПИЛОТ ОДЕЛО, количина 4	/	
		МАИЦИ, количина 70	/	
		ПАНТАЛОНИ ЖЕНСКИ, количина 17	/	
		ПАНТАЛОНИ МАШКИ, количина 14	/	
		ЖЕНСКА КОНФЕКЦИЈА, количина 11	/	
		ЛОВЕЧКИ КАФЕНИ КОШУЛИ, количина 2	/	
		ЦРНИ ТАШНИ, количина 5	/	
		МАИЦИ, количина 90	/	
		БАРСА ОДЕЛО, количина 1	/	
		МАНТИЛИ ДОКТОРСКИ, количина 5	/	
		ОБИЧНА БЕЛА КОШУЛА, количина 3	/	
		МАИЦА ПОЛО, количина 1	/	
		СУКЊИ БЕЛИ, количина 4	/	
		ОБИЧНА МАИЦА, количина 14	/	
		ЕКО КОЖА НОТЕС, количина 6	/	
		ДИГИТРОН МАЛ, количина 3	/	
		АЛБУМ ЗА ВИЗИТ КАРТА, количина 6	/	
		МАИЦИ БЕЛИ, количина 9	/	
		ФАРМЕРКИ ЦРНИ, количина 2	/	
КОШУЛИ, количина 14	/			
ПЕЧАТАР ИГЛИЧЕН, количина 1	/			
МАИЦИ, количина 92	/			
МОНИТОР, количина 1	/			
ДИГИТРОН ГОЛЕМ, количина 2	/			

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 12.06.2015 година (петок) на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Условите за учество на јавното надрдавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 16.06.2015 година (вторник) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.